

JKП КЛЕПА ГРАДСКО

Квартален Финансиски извештај 01.01.2018-30.09.2018
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНАТА ДОБИВКА

	Белешка	01.01-30.09.2018 во 000 денари	01.01-30.09.2017 во 000 денари
Оперативни приходи			
Приходи од продажба		4.993	4.951
Останати оперативни приходи-		-	
Приходи од капитализирани сопствени производи		-	
Оперативни приходи		4.993	4.951
Оперативни трошоци			
Промена на залихи на готови производи и производство во тек		-	-
Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар		(592)	(907)
Набавна вредност на трговски стоки и материјали		-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	(325)	(288)
Трошоци за вработени	12	(1.260)	(1.339)
Амортизација	17	-	-
Останати оперативни трошоци	13	(1.486)	(1.037)
Оперативни трошоци		(3.663)	(3.571)
Оперативна добивка		1.330	1.380
Приходи од финансирање		-	-
Расходи од финансирање		-	-
Нето приходи (расходи)од финансирање	14	-	-
Добивка пред оданочување		1.330	1.380
Данок од добивка	15	135	104
Добивка за годината		1.197	1.276
Вкупно сеофатна добивка за годината		1.195	1.276
Заработувачка по удел	16	1.195	1.276

ЈКП КЛЕПА ГРАДСКО

Квартален Финансиски извештаи на 01.01.2018г -30.09.2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

За годината што завршува на 30 јуни 2018

Белешка	30.09.18 во 000 денари	30.09.17 во 000 денари
СРЕДСТВА		
<i>Нетековни средства</i>		
Недвижности, постројки и опрема	118	125
<i>Нетековни средства</i>	118	125
<i>Тековни средства</i>		
Залихи	96	-
Побарувања од купувачи и побарувања за дадени аванси	5.554	5.153
Останати тековни средства и АВР	1.710	669
Краткорочни финансиски средства	-	-
Пари и парични еквиваленти	463	386
<i>Тековни средства</i>	7.823	6.208
ВКУПНО СРЕДСТВА	7.941	6.333
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
<i>Капитал</i>		
Основачки капитал	180	180
Ревалоризациона резерва	-	-
Законски резерви	100	-
Добивка за тековната година	1.195	1.276
Акумулирана добивка	5.905	4.568
<i>Капитал</i>	7.380	6.024
<i>Обврски</i>		
<i>Нетековни обврски</i>		
Долгорочни финансиски обврски	-	-
<i>Тековни обврски</i>		
Обврски кон добавувачи, обврски за примени аванси	331	309
Останати обврски и ПВР	230	-
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Тековен дел од долгорочен кредит	-	-
<i>Тековни обврски</i>	561	309
Вкупно обврски	561	309
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	7.941	6.333

JKP KLEPA ГРАДСКО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 30 септември 2018

	30.09.18 во 000 денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	1.195
<i>Прилагодување за:</i>	
Неотпишана вредност на материјални средства	-
Камати приход	-
Курсни разлики трошок	-
Амортизација	-
<i>Оперативен профит Пред промена во обртен капитал:</i>	1195
Зголемување /Намалување на Залихи	(96)
Зголелемување /намалување на Побарувања од купувачи	(401)
Зголемување/намалување на Останати побарувања	(788)
Зголемување на останати обврски	-
Намалување на Обврски кон добавувачи	79
<i>Парични текови генерирани од оперативни активности:</i>	(11)
Камати	-
Курсни разлики	-
Нето парични текови од оперативни активности	(20)
Стекнување на основни средства	
Отуѓување на основни средства	-
Стекнување на камата	-
Нето парични текови од инвестициони активности	(20)
Парични текови од финансиски активности	
Зголемување /Намалување на Побарувања по основ депозити	-
Одливи за исплата на ДДВ	21
Одливи за исплата на аконтација на данок на добивка	135
Нето парични текови од финансиски активности	156
Нето зголемување на парични средства	125
Пари и парични средства на почетокот на годината	338
Пари и парични средства на крајот на годината	463

1 . Основни податоци за Друштвото

Јавното Комунално претпријатие е регистрирано во Централниот Регистар на Р.М од Општината Градско на 13.06.2008 година. Друштвото обавува една од суштинските, основните дејности во секоја локална самоуправа, дистрибуција на вода и наплата и изнесување на смет и наплата на истата услуга. Друштвото во изминатите години ја обавува основната дејност со добивка, на добивката е нереална затоа што еден од основните трошоци , потрошената електрична енергија ЕВН ја фактурира на ЈКП КОМУНАЛЕЦ КОЈ НЕ ОБАВУВА ДЕЈНОСТ. ЈКП КЛЕПА ПО ЦЕСИИ ЈА ПЛАЌА СТРУЈАТА НА ЕВН. Локалната самоуправа треба да најде решение за овој проблем со ЕВН, но во исто време да може комуналното претпријатие непречено да ја обавува дејноста.

Овој трошок во 2018 година за 2 квартал изнесува 269 илјади денари па добивката на друштвото на реална основа би изнесувала 254 илјади денари.

Во 2018 година друштвото одговорно лице е Златко Арсов од Градско со 18.01.2018 година .

Основна дејност на Друштвото е шифрата на дејност 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода,

37.00 отстранување на отпадни води,

39.00 Дејност за санација и останати услуги за управување со отпад

81.30 Услужни дејности за уредување и одржување на животна средина

Сопственост и поврзани субјекти

Основач на друштвото е Општина Градско.

Вкупниот број на вработени во Друштвото на 30 септември 2018 година изнесува 8 лица, од кои:

- вработени со високо образование 1
- вработени со средно образование 6

Друштвото деловните трансакции ги обавува преку денарски и девизни трансакциски сметки и тоа во :

Еуростандар Банка АД Скопје -

Стопанска Банка АД Скопје

Друштвото тековните обврски, даноци, придонеси ги сервисира тековно и нема заостанати долгови по било кој основ .

Во 2018 година друштвото ќе треба да направи дополнителни напори да ги наплати заостанатите побарувања, а доколку истите не успее да ги наплати ќе треба локалната самоуправа да донесе одлука за отпис на истите.

Златко Арсов
Директор

Смилева Јагода
Одговорен сметководител